



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	6 Октомври 2006 година Службен гласник број 11 Овој примерок чини 10 ден. Годишна претплата 2000 ден.	Трезорска см. при НБРМ 100000000063095 Буџет на Општина Прилеп 756014065763013
<b>Адреса: Питу Гули бр.2, тел.416-454, <a href="http://www.prilep.gov.mk">www.prilep.gov.mk</a>, email:<a href="mailto:prilep@prilep.gov.mk">prilep@prilep.gov.mk</a></b>		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

## **ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФОНДАЦИЈА ЗА МЕЃУГРАНИЧНА СОРАБОТКА ЕВРО РЕГИОН ПРЕСПА – ОХРИД**

1. Одлуката за основање на Фондација за меѓугранична соработка Евро регион Преспа – Охрид, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 1826/1  
06.10.2006 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 4, а во врска со член 14 став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02) и член 33 став 3 од Законот за здруженија на граѓани и фондации („Службен весник на РМ„ бр. 31/98), Советот на Општина Прилеп, на седницата, одржана на 05.10.2006 година, донесе:

## **О Д Л У К А за основање на Фондација за меѓугранична соработка Евро регион „Преспа – Охрид„**

### Член 1

Со оваа одлука се уредуваат: основачите, називот, седиштето, целите, средствата за основање, органите, правата, обврските и одговорностите, престанокот и други прашања што се од значење за работењето на Фондацијата.

### **I. Основачи на Фондацијата.**

### Член 2

Основачи на Фондацијата за меѓугранична соработка Евро регион „Преспа – Охрид“ се:

1. Општина Битола, ул.„Булевар 1 ви Мај“ бр.61, претставувана од Градоначалникот на општината Владимир Талевски;

2. Општина Охрид, ул.„Димитар Влахов“ бб, претставувана од Градоначалникот на општината Александар Петрески;

3. Општина Прилеп, ул.„Питу Гули“ бр.2, претставувана од Градоначалникот на општината Марјан Ристески;

4. Општина Ресен, плоштад „Маршал Тито“ бр.20, претставувана од Градоначалникот на општината Димитар Бузлевски.

5. Општина Струга, ул.: „Маршал Тито“ бб, претставувана од Градоначалникот на општината Рамиз Мерко.

## II. Име на фондацијата.

### Член 3

Името на Фондацијата е:

Фондација за меѓугранична соработка Еврорегион „Преспа – Охрид“.

## III. Седиште на фондацијата.

### Член 4

Седиштето на Фондацијата за меѓугранична соработка Еврорегион „Преспа – Охрид“ е во Битола на улица „Булевар 1-ви Мај“ број 61.

## IV. Цели и задачи на Фондацијата.

### Член 5

Фондацијата како имотна маса обезбедена од основачите ќе се користи заради остварување на поширок интерес и заради постигнување на следните посебни цели и задачи:

1. Промовирање на меѓуграничната соработка помеѓу Р.Македонија, Р.Грција и Р.Албанија која ќе допринесе за подобрување на квалитетот на живеење на пограничното население;

2. Размена на искуства и информации за подобро координирање на општата политика за развој;

3. Изготвување, разработување и исполнување на планови, програми и проекти од заеднички интерес;

4. Иницирање и реализирање на програми насочени кон развој, олеснување на воспоставувањето контакти меѓу луѓето што живеат на подрачјето на Еврорегионот;

5. Реализација на дејности во меѓуграничната соработка, согласно со тенденциите на Европската унија, вклучувајќи и употреба и збогатување на позитивно искуство за меѓугранична соработка од Европската унија и други држави;

6. Претставување и заштита на взаемните интереси на членовите на Фондацијата за меѓугранична соработка

Еврорегион „Преспа – Охрид“ пред соодветните национални и меѓународни организации и институции;

7. Создавање соодветна инвестициона средина за странски инвеститори, потпомагање за формирање на мешовити претпријатија, стимулирање на развој на извозните производства и осигурување на пристап до странските пазари.

## V. Средства за основање.

### Член 6

Основачите за основање на Фондацијата обезбедуваат основачки влог во износ од 5000 Евра во денарска противвредност според средниот курс на еврото утврден и објавен од Народна банка на Република Македонија на денот на поднесувањето на актот за упис во регистарот.

Финансиските средства на Фондацијата се собираат од донации и спонзорства од физички и правни лица, финансирање по различни проекти и програми, приходи од стопанска дејност и сите преостанати начини дозволени со законите во Република Македонија

## VI. Органи на Фондацијата.

### Член 7

Органи на Фондацијата се:

Управен одбор кој брои 5 членови.

За членови на Управниот Одбор се именуваат следните лица:

- Кире Китевски, раководител на Сектор, Општина Ресен;

-

-

-

-

Надзорен одбор кој брои 3 членови.

За членови на Надзорниот Одбор се именуваат следните лица:

-

-

-

## VII. Права, обврски и одговорности на основачите на Фондацијата.

### Член 8

Фондацијата во правниот промет истапува во свое име и на своја сметка.

Ризикот на работењето на Фондацијата ги сносат основачите во висина на вложените средства.

Фондацијата за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот и средства.

#### **VIII. Престанок на Фондацијата.**

##### **Член 9**

Фондацијата престанува:

- доколку престане членството на основачите во Еврорегионот „Преспа – Охрид“.

##### **Член 10**

По престанокот на работата на Фондацијата депонираните средства што остануваат, по намирување на побарувањата, се распределуваат помеѓу основачите во истиот сооднос со кој учествувале во основањето на Фондацијата.

#### **IX. Други прашања.**

##### **Член 11**

Се овластуваат Градоначалниците на општините да ја потпишат Одлуката за основање на Фондација за меѓугранична соработка Еврорегион „Преспа – Охрид,, и да ги превземат сите понатамошни дејствија за нејзина регистрација пред надлежниот суд.

##### **Член 12**

Други прашања битни за работењето на Фондацијата ќе се уредат со Статутот и други акти донесени во согласност со него.

##### **Член 13**

Одлуката ќе се објави во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 – 1819/3  
05.10.2006 год.  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општина Прилеп  
Димитар Стевананџија

**С О Д Р Ж И Н А**  
на “Службен гласник на Општина Прилеп”  
бр. 11 од 06.10.2006 година

1. Одлука за основање на Фондација за меѓугранична соработка Евро регион Преспа – Охрид.....**Стр. 1**

ИЗДАВА: Општина Прилеп  
ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески - Градоначалник на Општина Прилеп  
ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска  
ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 60 примероци.